



Национален младински совет  
на Македонија

ул. Аминта Трети 29/1-3, 1000 Скопје

+389 78 350 531


[info@nms.org.mk](mailto:info@nms.org.mk)

[/NMSMKD](#)

[@NMSmkd](#)



# Буџет за 2019 година



Национален младински совет  
на Македонија

ул. Аминта Трети 29/1-3, 1000 Скопје

+389 78 350 531

[info@nms.org.mk](mailto:info@nms.org.mk)

[/NMSMKD](#)

[@NMSmkd](#)



## ВОВЕД

- Вкупниот обезбеден Буџет за 2019 година изнесува 11,752,810.00 денари кој во текот на годината може да се намалува или зголемува пропорционално врз основа на базата за пресметка на буџет;
- Во споредба со претходната 2018та година, каде обезбедениот буџет изнесувал 8,452,400 денари, оваа година имаме зголемување на обезбедениот буџет за 38%;
- Можни отстапувања поради курсни разлики 3%;
- Очекувани дополнувања и известувања на годишниот буџет до Март 2019;



Национален младински совет  
на Македонија

ул. Аминта Трети 29/1-3, 1000 Скопје

+389 78 350 531

[info@nms.org.mk](mailto:info@nms.org.mk)


[/NMSMKD](#)

[@NMSmkd](#)



## Предлог-буџет за 2019 година

Предлог-Буџет за 2019 година		
Вкупен обезбеден буџет за 2019 година	11,752,810.00 ден.	100%
Годишни трошоци за плати	3,006,132.00 ден.	26%
Годишни административни трошоци	94,392.00 ден.	1%
Годишни трошоци за кирија	285,408.00 ден.	2%
Трошоци за мобилност и меѓународни активности	251,650.00 ден.	2%
Непредвидени трошоци	117,528.10 ден.	1%
Проектни и програмски активности	8,283,107.90 ден.	68%



- Во ставката трошоци за плати, предвидени се 7 работни позиции во секретаријатот на НМСМ;
- Административни трошоци- просечно месечни трошоци за одржување на канцеларијата (вода, струја, интернет..);
- Трошоци за мобилност и меѓународни активности- овие трошоци се израчунати споредбено со претходните години, сумата може да се менува зависно од активностите;
- Непредвидени трошоци (банкарски провизии, камати...);
- Во трошоците за проектни и програмски активности, вкалкулирани се и трошоците за две собранија на НМСМ. Овие трошоци се менуваат во зависност од локацијата, времетраењето и бројот на присутни на собранието.

## Извори на финансирање за 2019 година

Сопствени извори	Пренос од 2018	2019	Учество
Членарини 2018		112,500.00 ден.	1%
Донации			
Civic Engagement Project		7,763,908.00 ден.	66%
FABUSS	28,147.00 ден.	432,468.00 ден.	4%
WeB4YES	602,894.00 ден.	2,228,777.00 ден.	24%
Зошто закон за млади во Р.Македонија	260,301.00 ден.	275,083.00 ден.	5%



Balkan Girl Power	32,250.00 ден.	16,482.00 ден.	0%
<b>ВКУПНО</b>		<b>11,752,810.00ден.</b>	<b>100%</b>

- Средствата од членарини се вкупно планирани доколку сите членки подмират членарина за 2019 година;
- Планираниот буџет од проектот ЦЕП се однесува на периодот септ.2018-септ.2019;
- Покрај овие 5 проекти планирано е во 2019 година да започне и проектот со Интернационалната фондација за изборни системи – ИФЕС, кој што е поддржан од Швајцарската фондација за развој, а каде што НМСМ е партнер. Овој проект е во почетна/ иницијална фаза и моментално се креираат активностите, како и буџетот со кој што ќе управува НМСМ.